

Службен весник

на Република Македонија

Број 198

12 ноември 2015, четврток

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5417. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Ирска, со седиште во Даблин.....	4	5420. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје за 2014 година	4
5418. Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2014 година и Финансискиот извештај за работењето за 2014 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	4	5421. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје за 2014 година	5
5419. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2014 година	4	5422. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2014 година	5

[illegible]

	Стр.		Стр.
5435. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2014 година.....	9	5443. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 година.....	14
5436. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2014 година.....	9	5444. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2015 година	19
5437. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2014 година.....	9	5445. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2015 година.....	21
5438. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје за 2014 година.....	10	5446. Одлука за одобрување на консолидираната Годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2014 година..	23
5439. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за транспорт и врски....	10	5447. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса	23
5440. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на мрежата на јавните установи за социјална заштита.....	10	5448. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	23
5441. Одлука за престанување на работењето на Водостопанство ВС „Преспа“ Ресен.....	11	5449. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Ирска, со седиште во Даблин.....	23
5442. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство	11	5450. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	23
		5451. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	24
		5452. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ...	24
		5453. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	24
		5454. Програма за усовршување на енергетски контролори	31
		Огласен дел	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5417.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИРСКА, СО СЕДИШТЕ ВО ДАБЛИН

Член 1

Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Ирска, со седиште во Даблин.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 127/1 10 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

5418.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2014 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка за 2014 година и Финансискиот извештај за работењето за 2014 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, усвоени од Управниот одбор со УО бр.02-1304/386/2.1 и УО бр.02-1304/386/2 од 27.2.2015 година на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 27.2.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5419.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2014 година усвоен од Управниот одбор со УО бр.02-3706/410/4, на седницата, одржана на 8.6.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/2
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5420.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2014 година и тоа:

- м-р Дејан Бошковски, претседател на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/3
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5421.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, за 2014 година и тоа:

- Фатмир Лимани, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/4
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5422.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2014 година и тоа:

- Билјана Василева, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/5
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5423.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1 до 31.1.2014 година и тоа:

- м-р Димитар Танурков, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/6
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5424.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1 до 31.01.2014 година и тоа:

- Славица Бесова, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/7
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5425.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1 до 31.1.2014 година и тоа:

- Коста Папастереvски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/8
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5426.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје, за период од 1.1 до 31.1.2014 година и тоа:

- Јасна Иванова Давидовиќ, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/9
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5427.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014
ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.2 до 9.5.2014 година и тоа:

- Благоја Деспотовски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/10
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5428.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014
ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.2 до 31.12.2014 година и тоа:

- м-р Александар Пауноски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/11
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5429.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014
ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.2 до 31.12.2014 година и тоа:

- Гордана Димитриеска Кочоска, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/12
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5430.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014
ГОДИНА**

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје за период од 1.2 до 31.12.2014 година и тоа:

- м-р Анита Стамнова, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/13
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5431.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 30.1 до 31.12.2014 година и тоа:

- д-р Ристо Ачкоски, претседател на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/14
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5432.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1 до 31.12.2014 година и тоа:

- м-р Донка Марковска, член на Надзорен одбор (независен).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/15
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5433.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 21.10 до 31.12.2014 година и тоа:

- Ивана Николиќ, член на Надзорен одбор (независен).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/16
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5434.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1 до 30.1.2014 година и тоа:

- Лазо Матовски, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/17
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5435.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1 до 31.12.2014 година и тоа:

- м-р Светлана Билоvsка, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/18
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5436.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1 до 31.12.2014 година и тоа:

- Сефедин Халити, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/19
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5437.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 30.01 до 31.12.2014 година и тоа:

- м-р Климент Наумоски, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/20
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5438.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 30.1 до 31.12.2014 година и тоа:

- Дончо Коевски, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10906/21
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5439.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за транспорт и врски се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – објекти со вкупна површина од 1.970 м², кои се наоѓаат на улица „М. Тито“, на КП 16702/1, КО Битола 3, запишани во Имотен лист бр.10303, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда бр. 1, намена на зграда: лоџии, балкони и тераси, влез 1, кат 1, со површина од 46 м²,
- зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат 1, со површина од 434 м²,
- зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат МА1, со површина од 133 м²,
- зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат МА2, со површина од 143 м²,
- зграда бр. 1, намена на зграда: помошни простории, влез 1, кат ПО, со површина од 209 м²,
- зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат ПР, со површина од 414 м²,
- зграда бр. 2, намена на зграда: помошни простории, влез 1, кат ПО, со површина од 72 м²,
- зграда бр. 2, намена на зграда: зграда за ССНО и општествена самозаштита, влез 1, кат ПР, со површина од 477 м² и
- зграда бр. 3, намена на зграда: помошни згради, влез 1, кат ПР, со површина од 42 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11149/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5440.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15 и 173/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на мрежата на јавните установи за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/13), во член 2, став 1, во точката 6 по зборот „проблеми“ се додаваат зборовите: „и нарушено поведение“.

Член 2

Во член 3 став 1 по точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„4. ЈОУ за социјална заштита на стари лица „Д-р Иван Влашки“ - Берово“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11313/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5441.

Врз основа на член 47 став (4) од Законот за водостопанство („Службен весник на Република Македонија бр.51/2015 и 193/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА
ВОДОСТОПАНСТВО ВС „ПРЕСПА“ РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука престанува работењето на Водостопанство ВС „Преспа“ со седиште во општина Ресен.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука имотот, опремата, средствата за работа и другите средства, архивата, документацијата, вработените, правата и обврските на Водостопанство ВС „Преспа“ – Ресен ги презема Акционерско друштво во државна сопственост АД Водостопанство на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11373/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5442.

Врз основа на член 18 став 1 од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за здравство му се даваат на трајно користење без надомест недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на КПбр.2553, дел 1, евидентирани во Имотен лист бр.102694 од 04.11.2015-година, катастарска општина Охрид 4, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел ДП со површина од 295м2,

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел Х со површина од 79м2,

КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел ХС со површина од 62м2,

КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел ЛФ со површина од 9м2,

КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел А со површина од 214м2,

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел ПП со површина од 54м2,

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел ДПД со површина од 23м2,

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел ХС со површина од 77м2,

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел ДП со површина од 99м2,

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел ДП со површина од 250м2

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел Х со површина од 43м2,

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел ХС со површина од 66м2,

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел ДП со површина од 90м2,

- [illegible]

- [illegible]

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11362/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5443.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/15) во член 1 износот „71.350.300,00“ се заменува со износот „91.276.253“, а износот „32.750.200,00“ се заменува со износот „52.676.153,00“.

Член 2

Во Прилогот на оваа Одлука Листата за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 година се менува и гласи:

Листа за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 година

Скопски плански регион

Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините Студеничани, Зелениково и Кисела Вода	Центар за развој на скопскиот плански регион	1.058.135
2	Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на река Лепенец	Центар за развој на скопскиот плански регион	935.863,00
3	Планирање на современа и модерна инфраструктура на индустриска зона Шамак	Центар за развој на скопскиот плански регион	1.112.277
4	Изработка на План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето во агломерацијата во Скопскиот регион	Центар за развој на скопскиот плански регион	727.200
5	Изработка на елаборат за експропријација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец од влив во р. Лепенец до граница со Република Косово	Центар за развој на скопскиот плански регион	1.416.000
6	Физибилити студија за состојбата на Главниот одводен канал од системот за одводнување на „Скопско поле“	Центар за развој на скопскиот плански регион	1.300.000
Вкупно средства			6.549.475

Југоисточен плански регион

Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Подобрување на условите за квалитетен живот и безбедност на граѓаните од населените места низ кои поминуваат патиштата А4, Р1105 и Р1102 во ЈИПР	Центар за развој на југоисточниот плански регион	5.735.189
2	Подобрување на квалитетот на животот на младите луѓе во руралните средини во југоисточниот плански регион I фаза	Центар за развој на југоисточниот плански регион	2.331.000
3	Подобрување на квалитетот на животот на младите луѓе во руралните средини во југоисточниот плански регион II фаза	Центар за развој на југоисточниот плански регион	2.165.500
Вкупно средства			10.231.689

Источен плански регион

Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Заштита на животната средина за одржлив развој на туризмот во СРПЦ Пониква на Осогово	Центар за развој на источниот плански регион	998.280
2	Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда	Центар за развој на источниот плански регион	2.180.640
3	Ревитализација на р. Брегалница - Третман на отпадни води с. Чифлик (II фаза)	Центар за развој на источниот плански регион	2.370.482
4	Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река	Центар за развој на источниот плански регион	1.150.000
5	Заштита на животната средина преку изработка на инвестиционо-техничка документација за атмосферски води	Центар за развој на источниот плански регион	1.223.000
6	Подобрување на можноста за развој на спортско - рекреативниот и езерскиот туризам во Источниот плански регион на Р. Македонија (Беровско	Центар за развој на источниот плански регион	1.200.000
7	Езеро, Езеро Градче и Езеро Калиманци) Инвестиционо - техничка документација за сообраќајни проекти за општините во состав на Источниот плански регион	Центар за развој на источниот плански регион	1.313.182
Вкупно средства			10.435.584

Пелагониски плански регион

Ре д. бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Зголемена енергетска ефикасност на објект СОУ Крсте Петков Мисирков преку промена на постојана надворешна столарија	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	1.607.192
2	Регулирање на коритото на Црна Река и нејзините притоки по течението на општините Демир Хисар, Битола, Новаци и Могила	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	4.796.101
3	Реконструкција и адаптација на делови од регионален зелен пазар во Битола, фаза II – изградба на шест павилјони, покривање на простор и електрика	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	2.499.000
4	Реконструкција и адаптација на делови од регионален зелен пазар во Битола, Фаза 1 - Изградба на плато и канализација	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	2.127.393
Вкупно средства			11.029.686

Полошки плански регион

Ре д. бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Инфраструктура за поттикнување на локален економски развој во Полошкиот плански регион-асфалтирање на патот Церово (Маврово-Ростуша)-Симиница (Гостивар)	Центар за развој на полошкиот плански регион	2.350.000
2	Инфраструктура за поттикнување на локален економски развој во Полошкиот плански регион - Реконструкција и Рехабилитација на Локален пат с.Теарце (Теарце) - с.Шемшово (Јегуновце)	Центар за развој на полошкиот плански регион	2.350.000
3	Инфраструктура за поттикнување на локален економски развој во Полошкиот плански регион - Асфалтирање на патот од патарината (Гостивар до клучката за Врапчиште)	Центар за развој на полошкиот плански регион	2.368.240
4	Внатрешна реконструкција на објект за потребите на Центар за развој на Полошки плански регион и постигнување на енергетска ефикасност на објектот	Центар за развој на полошкиот плански регион	2.350.000
5	Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог	Центар за развој на полошкиот плански регион	2.770.000
Вкупно средства			12.188.240

Југозападен плански регион

Ре д. бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Поставување на подземни контејнери во урбаните средини во ЈЗПР	Центар за развој на југозападниот плански регион	1.534.000
2	ГИС проект за управување со градежно земјиште од страна на општините со цел привлекување на странски инвестиции	Центар за развој на југозападниот плански регион	1.900.000
3	Подготовка на техничка документација (основни проекти) и изведба на зафати за енергетска ефикасност во три основни училишта во ЈЗПР	Центар за развој на југозападниот плански регион	3.570.680
4	Поставување на подземни контејнери во урбаните средини во ЈЗПР	Центар за развој на југозападниот плански регион	2.793.000
5	Поставување на подземни контејнери во урбаните средини во ЈЗПР	Центар за развој на југозападниот плански регион	2.271.638
Вкупно средства			12.069.318

Вардарски плански регион

Ре д. бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Инфраструктурно уредување на јавен објект наменет за надградба на капацитетите на главните двигатели на економскиот развој во регионот	Центар за развој на вардарскиот плански регион	1.848.097
2	Регионален центар за поддршка на граѓанскиот сектор во општините од Вардарски плански регион со седиште во општина Кавадарци	Центар за развој на вардарскиот плански регион	4.099.616
3	Изработка на техничка документација за индустриска зона во село Мамутчево, Општина Велес	Центар за развој на вардарскиот плански регион	1.865.802
4	Опременување и уредување на рекреативен туристички центар-Езеро Подлес, село Подлес, Општина Градско	Центар за развој на вардарскиот плански регион	1.833.598
5	Реконструкција на фасада во ССОУ "Коле Неделковски" Велес	Центар за развој на вардарскиот плански регион	3.087.000
6	Уредување на спомен Костурница во општина Неготино	Центар за развој на вардарскиот плански регион	790.098
Вкупно средства			13.524.211

Североисточен плански регион

Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Градба за регионално туристичко биро, уредување на излетнички места и зголемување на сместувачки капацитети во Североисточен плански регион	Центар за развој на североисточниот плански регион-Куманово	9.421.099
2	Изготвување на урбанистичко-планска документација за Регионален Ски -Центар Калин Камен	Центар за развој на североисточниот плански регион-Куманово	1.153.106
3	Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во регионот преку набавка на опрема за туристички содржини	Центар за развој на североисточниот плански регион-Куманово	3.631.905
4	Опременување на Регионално Туристичко Биро во општина Кратово	Центар за развој на североисточниот плански регион-Куманово	1.041.940
Вкупно средства			15.248.050
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на плански региони денари			91.276.253,00

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11370/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5444.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/15) во член 1 износот „10.192.900,00” се заменува со износот „13.192.900,00”, а износот „4.678.600,00” се заменува со износот „7.678.600,00”.

Член 2

Во Прилогот на оваа одлука по Листата за финансирање на проекти за развој на селата во 2015 година, се додава нова Листа број 2 која гласи:

Листа број 2 за финансирање на проекти за развој на селата во 2015 година

Скопски плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изработка на стратегија за рурален развој на с.Долно Лисиче и Горно Лисиче	Аеродром	128.800
	Вкупно		128.800

Југоисточен плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	„Изработка на ЛПУД за населено место Дамјан и Изработка на урбанистичка планска документација за Автокамп во КО Козбунар	Радовиш	375.000
	Вкупно		375.000

Источен плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на полска чешма во атарот на с.Зрновци	Зрновци	138. 591
2	Техничка документација за реконструкција на улица Христијан Тодоровски Карпош во село Чешиново (должина Л=550,0м)	Чешиново-Облешево	162.000
3	Изработка на техничка документација за проект за фекална канализација во с. Драгобраште во должина од 3500м	Виница	60.000
4	Изработка на Инвестиционо техничка документација за фекална канализација во село Ново Караорман	Карбинци	236.000
	Вкупно		596.591

Пелагониски плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Асфалтирање на улица во населено место Добрушево, Крак 2	Могила	375.000
	Вкупно		375.000

Полошки плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Подготовка на техничка документација за изградба на водоснабдителен системот во н.м. Каменјане	Боговиње	350.000
2	Замена на прозорци и врати во подрачните училишта во с.Раотинце и с. Јанчиште	Јегуновце	316.609
	Вкупно		666.609

Југозападен плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Поставување на канти за комунален отпад во Општина Дебрца	Дебрца	375.000
	Вкупно		375.000

Вардарски плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изработка на техничка документација за изградба на локален пат од Градско до село Уланци	Градско	108.000
	Вкупно		108.000

Североисточен плански регион

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на фекална канализација за село Отља	Липково	375.000
			375.000

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2015 година -
3.000.000 денари

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11371/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5445.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ
ВО 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/15) во член 1 износот "20.385.800,00" се заменува со износот "26.385.800,00", а износот "9.357.200,00" се заменува со износот "15.357.200,00".

Член 2

Во Прилогот на оваа Одлука по Листата за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2015 година, се додава нова Листа бр. 2 која гласи:

Листа бр.2 за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2015 година

Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на фекална канализација за крак 10-б на улица 29 цо спој на ул.27 во с.Сопиште , Општина Сопиште	Сопиште	500.000
2	Уредување на споменикот на природата Белешничка Река заради развој на екотуризмот (втора фаза) - Уредување на пештерите Голубарница и Момичек	Македонски Брод	450.000
3	Изградба на фекална канализација за с. Матејче- Општина Липково	Липково	500.000
4	Атмосферска канализација - Општина Новаци с.Далбеговци-крак 0	Новаци	450.000
5	Општински пат с. Горни Челопек	Брвеница	450.000
6	Поставување на соларна дозир пумпа за хлор на резервоарот за вода за пиење во с.Црник - Пехчево	Пехчево	100.300
7	Изградба и асфалтирање на улица 2 во село Дедино, општина Конче	Конче	450.000

8	Реконструкција и проширување со партерно уредување и повеќенаменско спортско игралиште во с. Добарце	Желино	500.000
9	Р-421 (Кичево врска М-4)-Осломеј- Туин до н.м. Стрелци - Општина Кичево	Кичево	500.000
10	Изградба на паркинг простор - ПП во зелен пазар во Кривогаштани	Кривогаштани	300.000
11	Изработка на техничка документација (инфраструктурен и основен проект) за сервисна улица С4 во Вевчани	Вевчани	220.213
12	Изработка на техничка документација на ниво основен изведбен проект за реконструкција на пат во с.Неготино-Калиште , Општина Врапчиште	Врапчиште	330.400
13	Изградба на улица "ЧУКИ" во н.м. Преглово Општина Пласница	Пласница	500.000
14	Изработка на проектна /техничка документација за проект за реконструкција и проширување на разводна водоводна мрежа за с. Теарце	Теарце	450.000
15	Партерно уредување - мал плоштад со чешма во с. Кошево	Штип	299.087

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби во
2015 - 6.000.000 денари

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11372/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5446.

Врз основа на член 506 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобруваат Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје за 2014 година со УО бр.02-1992/393/1, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 25.3.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-10907/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5447.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр. 42-6024/5 од 29.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 118/14), во точката 2, алинејата 2 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-10598/1
10 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5448.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр. 42-6024/6 од 29.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 118/14), во точката 2, алинеите 1 и 4 се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-10599/1
10 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5449.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИРСКА, СО СЕДИШТЕ ВО ДАБЛИН

1. Се отповикува Дезмонд О’Мели, од местото Почесен конзул на Република Македонија во Ирска, со седиште во Даблин.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 126/1
10 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

5450.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 154/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-124 од 14.10.2015 година на седницата одржана на ден 05.11.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Тони Павловски од Скопје издадена со Решение бр.07-502/4 од 10.3.2006 година од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Тони Павловски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесувањето на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Тони Павловски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-124 5 ноември 2015 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Елизабета Чингаровска , с.р.
---	--

5451.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 154/2015) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-125 од 14.10.2015 година на седницата одржана на ден 5.11.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Жарко Атанасовски од Скопје издадена со Решение бр.07-499/4 од 10.3.2006 година од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Жарко Атанасовски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Жарко Атанасовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-125 5 ноември 2015 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Елизабета Чингаровска , с.р.
---	--

5452.

Врз основа на член 1 став 2, член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 154/2015), член 212 и член 242 став 2 од Законот за општата управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата за хартии од вредност на РМ постапувајќи по решение на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен бр.УП 0810-4 од 24.9.2015 година на седницата одржана на ден 5.11.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Тања Поповска од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Тања Поповска се дава за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Тања Поповска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-133 5 ноември 2015 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Елизабета Чингаровска , с.р.
---	--

5453.

Врз основа на член 190 став 1 и член 232-в став 14 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 154/2015), член 137-а став 12 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013 и 145/2015) и член 68 став 12 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014 и 154/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 5.11.2015 година донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог се пропишува формата и содржината на образецот на прекршочниот платен налог

кој овластените лица за спроведување на контрола односно надзор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: овластени лица), се должни да го издадат на сторителот на прекршокот при спроведување на постапка за издавање на прекршочен платен налог (во натамошниот текст: правилник).

Член 2

За сите прекршоци за кои е надлежна Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, овластените лица за спроведување на контрола односно надзор од страна на Комисијата, при констатирање на прекршок се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.

Член 3

Прекршочниот платен налог задолжително содржи податоци за сторителот на прекршокот, податоци за сторениот прекршок, опис на прекршокот, податоци за глобата која сторителот треба да ја плати доколку ја прифати постапката за издавање на прекршочен платен налог и правна поука.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог е пропишана со образец 1 „Прекршочен платен налог за наплата на глоба на физичко лице“ и со образец 2 „Прекршочен платен налог за наплата на глоба на правно лице“ кои се составен дел на овој Правилник.

Член 4

Доколку прекршочниот платен налог се издава на физичко лице истиот во делот податоци за сторителот на прекршокот задолжително содржи:

- име и презиме на сторителот;
- единствен матичен број на граѓанинот или број на патна исправа и држава доколку се работи за странско физичко лице;
- место на живеење;
- место и датум на раѓање;
- занимање;
- државјанство;
- број на трансакциска сметка и банка во која се води трансакциската сметка;
- адреса на електронско сандаче;
- назив и седиште на правно лице доколку се работи за одговорно лице на правно лице и функција што ја врши во тоа правно лице.

Доколку прекршочниот платен налог се издава на правно лице истиот во делот податоци за сторителот на прекршокот задолжително содржи:

- назив на правното лице;
- седиште на правното лице;
- матичен број на правното лице;

- даночен број на правното лице;
- број на трансакциска сметка и банка во која се води трансакциската сметка на правното лице;
- адреса на електронско сандаче на правното лице;
- одговорно лице во правното лице и функцијата која ја врши во тоа правно лице.

Член 5

Во делот кој се однесува на сторениот прекршок прекршочниот платен налог задолжително содржи:

- ден на сторување на прекршокот;
- време на сторување на прекршокот;
- место на сторување на прекршокот;
- правна квалификација на прекршокот;
- износот на глобата предвидена со закон.

Член 6

Во делот кој се однесува на податоци за глобата која сторителот треба да ја плати доколку ја прифати постапката за издавање на прекршочен платен налог, прекршочниот платен налог задолжително содржи:

- износот на глобата која сторителот треба да ја плати;
- број на сметката за плаќање;
- рок за плаќање на глобата.

Член 7

Правната поука во прекршочниот платен налог задолжително содржи:

- напомена дека сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во определениот рок, ќе плати само половина од изречената глоба;
- задолжение дека доколку сторителот ја плати глобата во предвидениот рок должен е во рок од 3 (три) дена од денот на извршеното плаќање да достави до Комисијата за хартии од вредност доказ за извршената уплата;
- напомена дека доколку сторителот не ја плати глобата во определениот рок ќе биде поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.

Член 8

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за форма и содржина на прекршочен платен налог („Службен весник на РМ“ бр. 167/2015) од времен карактер.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1313/3
5 ноември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

ОБРАЗЕЦ 1: ФИЗИЧКИ ЛИЦА**Комисија за хартии од вредност на РМ****Број _____****Скопје, ____ . ____ . ____ година**

Врз основа на член _____ од Законот за _____, се издава

**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**

Податоци за сторителот на прекршокот

1	име и презиме	
2	ЕМБГ	
3	број на патна исправа*	
4	место на живеење	
5	место и датум на раѓање	
6	занимање	
7	државјанство	
8	трансакциска сметка	
9	банка	
10	адреса на електронско сандаче	
11	назив на правно лице*	
12	седиште на правно лице*	
13	функција*	

* Колоната под реден број три се пополнува само доколку сторителот на прекршокот е странско физичко лице

* Колоните под реден број 11, 12 и 13 се пополнуваат само ако се работи за одговорно лице на правно лице

Податоци за сторениот прекршок

1	ден на сторување на прекршокот	
2	време на сторување на прекршокот	
3	место на сторување на прекршокот	
4	правна квалификација на прекршокот	
5	износ на глоба утврдена со закон	

Опис на прекршокот

Податоци за глобата

1	износ на глоба која треба да ја плати сторителот доколку ја прифати постапката	
2	број на сметката за плаќање	трезорска сметка 100-0000000630-95
		уплатна сметка 840-(општината каде се уплаќа)-5306
		приходна шифра и програма 722 133
		цел на дознака наплата на глоба
3	рок за плаќање на глоба	8 дена

Правна поука:

- Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рок од 8 (осум) дена од денот на прием на Платниот налог, ќе плати само половина од законски утврдената глоба.
- Доколку сторителот ја плати глобата во предвидениот рок должен е во рок од 3 (три) дена од денот на извршеното плаќање да достави доказ до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
- Ако сторителот не ја плати глобата во определениот рок ќе биде поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.

Сторител на прекршокот

Овластени лица

ОБРАЗЕЦ 2: ПРАВНИ ЛИЦА

Комисија за хартии од вредност на РМ

Број _____

Скопје, __. __. __ година

Врз основа на член ____ од Законот за _____, се издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБА НА ПРАВНО ЛИЦЕПодатоци за сторителот на прекршокот

1	назив	
2	седиште	
3	матичен број	
4	даночен број	
5	трансакциска сметка	
6	банка	
7	адреса на електронско сандаче	
8	одговорно лице	
9	функција на одговорното лице	

Податоци за сторениот прекршок

1	ден на сторување на прекршокот	
2	време на сторување на прекршокот	
3	место на сторување на прекршокот	
4	правна квалификација на прекршокот	
5	износ на глоба предвидена со закон	

Опис на прекршокот

Податоци за глобата

1	износ на глоба која ја плаќа сторителот доколку ја прифати постапката	
2	број на сметката за плаќање	трезорска сметка 100-0000000630-95
		уплатна сметка 840-(општината каде се уплаќа)-5306
		приходна шифра и програма 722 133
		цел на дознака наплата на глоба
3	рок за плаќање на глоба	8 дена

Правна поука:

- Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рок од 8 (осум) дена од денот на прием на Платниот налог, ќе плати само половина од законски предвидената глоба
- Доколку сторителот ја плати глобата во предвидениот рок должен е во рок од 3 (три) дена од денот на извршеното плаќање да достави доказ до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
- Ако сторителот не ја плати глобата во определениот рок ќе биде поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.

Сторител на прекршокот

Овластени лица

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА

5454.

Согласно член 137 став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 18 од Правилникот за енергетска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/2013 и 18/2015), Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на седницата одржана на 9.11.2015 године донесе следната

ПРОГРАМА ЗА УСОВРШУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ

1. ВОВЕД

Основните елементи на Програмата за усовршување на енергетски контролори се содржани во членовите 20 и 21 и Прилогот 13 од Правилникот за енергетска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/2013 и 18/2015). Оваа Програма ги доразработува и допрецизира основните елементи од Правилникот. Според оваа програма треба да се водат:

- заинтересираните правни лица за спроведување на обуки за усовршување при изработка на детален план и организација на спроведување на Програмата за усовршување на енергетски контролори, и
- избраните обучувачи при спроведување на Програмата за усовршување на енергетски контролори.

Целта на спроведувањето на оваа програма е да се обезбеди континуирано следење на правната рамка од областа на енергетската ефикасност и енергетските контроли, како и запознавање на овластените енергетски контролори со најновите достигнувања во поглед на користените материјали, технологии и постапки за подобрување на енергетската ефикасност. Програмата за усовршување е концептирана и како платформа за размена на искуствата од праксата, согледување на недостатоците на системот за спроведување на енергетските контроли во Република Македонија и предлагање на подобрувања. Во Програмата за усовршување се вклучени и примери на добра пракса од други држави.

Покрај елементите за кои во оваа Програма е наведено дека треба да се доразработат или прецизираат во планот и организацијата на спроведување на обуката за усовршување на енергетски контролори кој се поднесува заедно со пријавата за обучувач, правното лице може да ги доразработува и другите елементи од оваа Програма што се дадени во одредена рамка, но притоа да не излезе надвор од рамката.

2. БРОЈ НА ОБУКИ

Вкупниот број на обуки што избраните обучувачи може да ги спроведуваат во периодот на важност на решението за избор, односно за време на периодот кој обучувачот е овластен да спроведува обуки, не е ограничен. Обучувачите при одредување на фреквенцијата на спроведување на обуки за усовршување треба да ги имаат предвид одредбите од член 137 став (3) од Законот за енергетика, согласно кои услов за продолжување на важноста на овластувањето, кое е со времетраење од 3 години, е овластениот енергетски контролор успешно да ја заврши обуката за усовршување на енергетски контролори. Поради тоа, обучувачите треба да организираат најмалку една обука за усовршување со цел да им овозможат на овластените контролори исполнување на наведениот законски услов.

3. ФОНД НА ЧАСОВИ ПО ОБУКА

Вкупниот број на часови кои обучувачот треба да ги реализира е 16. Времетраење на еден час е 45 минути.

Времето во кое ќе бидат распоредени часовите го одредува обучувачот, при што максималниот број на часови што може да се реализираат во рамките на еден ден е 8, додека минималниот број часови е 4. При одредување на временскиот интервал за одржување на часовите се земаат предвид професионалните обврски, логистичките услови и трошоците поврзани со учество на обуката (патување, сместување и слично) на енергетските контролори.

4. ПОГЛАВЈА И ТЕМИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УСОВРШУВАЊЕ

Наставните поглавја и теми дадени во оваа точка мора да бидат содржани и обработени за време на обуките. Обучувачите го утврдуваат точниот фонд на часови по поглавје водејќи се од дадениот минимум и максимум, како и од вкупниот број на часови за обука. Обучувачите може да предложат и дополнителни теми за обработка, кои што се поврзани со соодветното поглавје, но притоа не смее да се надмине вкупниот фонд на часови по поглавје и обука.

Агенцијата за енергетика на својата web локација (<http://ea.gov.mk/>) ќе направи посебна секција во која ќе ги прикачи релевантните документи (стратегии, акциски планови, национални прописи, законодавство на ЕУ и други) посочени во оваа програма како теми за обработка на обуките. Доколку одредени материјали од посочените или од оние што обучувачот ќе ги користи за потребите на другите поглавја и теми на обуката не се достапни на македонски јазик, тогаш обучувачот треба да направи напори истите да бидат преведени и обезбедени на македонски јазик за време на спроведување на обуката.

1. Промени на правната рамка за спроведување на енергетски контроли (1-3 часа)

1.1. Преглед на новите директиви или измени и дополнувања на важечките директиви, како и други правни извори на Европската унија и други релевантни меѓународни организации од областа на енергетска ефикасност

1.2. Преглед на новите прописи или измените и дополнувањата на важечките прописи од областа на енергетска ефикасност во Република Македонија

1.3. Осврт на влијанието на променетата правна рамка на Европската унија за енергетска ефикасност врз законодавството на Република Македонија, со акцент на спроведувањето на енергетските контроли и енергетските карактеристики на зградите

2. Искуства од спроведените енергетски контроли на зградите и контролите на системите за греење и климатизација во зградите (4-6 часа)

2.1. Анализа на постојната методологија за спроведување на енергетски контроли

2.1.1. Осврт врз применетата методологија

2.1.2. Идентификувани проблеми и недостатоци

2.1.3. Новитети во однос на енергетските карактеристики на зградите и анализата на потрошувачката на енергија и вода

2.1.4. Предлози за подобрување

2.2. Примери за добра пракса од спроведените енергетски контроли на згради во Република Македонија и во други држави

2.3. Примери за добра пракса од спроведените контроли на системите за греење и системите за климатизација во зградите во Република Македонија и во други држави

3. Искуства од спроведените надзори над исполнувањето на обврските за спроведување на енергетски контроли и работата на енергетските контролори (2-4 часа)

3.1. Извештај за надзорот над исполнувањето на обврските на спроведувањето на енергетските контроли

3.2. Извештај за надзор на работата на енергетските контролори

3.3. Прецизноста и точноста на податоците во извештаите за спроведените енергетски контроли

3.4. Прашања за етиката во работата

4. Иновативни решенија за подобрување на енергетската ефикасност и унапредување на спроведувањето на енергетските контроли (6-8 часа)

4.1. Нови материјали, технологии и пристапи за подобрување на енергетската ефикасност во зградите и нивна примена

4.2. Новините во однос на мерките за подобрување на енергетската ефикасност на зградите наведени во точката 4.2. од поглавјата и темите дадени во Програмата за обука за енергетски контролори

4.3. Компјутерски програми за поддршка на спроведувањето на енергетските контроли, односно демонстрација на ажурирана верзија на софтверска алатка во однос на референтни вредности, методологија за пресметка, модули, функционалности и слично

4.4. Примери за добра пракса и пренос на искуства и знаења од други европски земји.

5. ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

Оваа Програма за усовршување на енергетски контролори ќе се применува за период од 3 години сметано од денот на нејзиното донесување.

Оваа Програма за обука може да се менува и дополнува во текот на периодот на нејзина важност, при што секоја промена се објавува на веб локацијата на Агенцијата за енергетика и се доставува до избраните обучувачи.

Бр. 02-903/3
9 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Управен Одбор,
дипл. маш. инж. **Илија Андонов, с.р.**



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015198